

12. Ако просторот за притвор е исполнет или од други оправдани причини, надлежниот суд во согласност со судот и затворот на друго подрачје може да упати притворени лица и во друг затвор заради извршување на мерката притвор.

II

1. Во Воспитно-поправниот дом Тетово се упатуваат:

- малолетни машки лица на кои со правосилна одлука им е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом за територијата на Република Македонија.

2. Во Воспитно-поправниот дом Скопје се упатуваат:

- малолетни женски лица на кои со правосилна одлука им е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом за територијата на Република Македонија. Овој Воспитно-поправен дом функционира во рамките на женското одделение на Казнено-поправниот дом Идризово.

III

Мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани се извршуваат во следните здравствени организации:

а) **Во Болницата за душевни болести - "Скопје"** – Скопје се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Тетово;

б) **Во Болницата за душевни болести – Демир Хисар** се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга и

в) **Во Болницата за душевни болести – Негорци** се упатуваат осудени лица од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

IV

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. До создавањето на услови во Казнено-поправниот дом Штип и во Затворот Куманово за упатување на осудени лица за издржување на казната затвор како и во Затворот Струмица и Затворот Куманово за упатување за извршување на мерката притвор, надлежните судови ќе упатуваат и тоа:

-Во Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение Велес:

а) машки лица - повторници осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува над 6 месеци од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип;

б) машки лица - примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна затвор над 3 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува над 3 години од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

- Во Затворот Скопје:

а) Машки лица - примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 3 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 3 години, од подрачјето на Основниот суд Куманово;

б) Машки лица - повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Кратово, Крива Паланка и Куманово.

-Во Казнено-поправниот дом Штип:

а) Машки лица - примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 3 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 3 години, од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Свети Николе и Штип;

б) Машки лица - повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Свети Николе, Струмица и Штип;

в) Машки и женски лица спрема кои е определен притвор од подрачјето на основните судови: Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип, освен притворот определен за кривични дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за распоредување на осудените и осудените малолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/99, 67/99 и 54/01).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-857/1

8 август 2008 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1569.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 07/2008), а во врска со член 43 став 6 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005 и 25/2007) Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 09-07-2008 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Членот 4 од Правилникот за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на депозитар на хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/2007) за Постапување на Комисијата се менува и гласи:

"Комисијата одлучува по барањето за издавање на дозвола за основање на депозитар во рок од 90 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата."

2. Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-2814/1
9 јули 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.